

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр.145/10). Комисијата за заштита на конкуренцијата, постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-27 од 01.02.2023 година поднесени од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 22.02.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр.10-27 од 01.02.2023 година, поднесени во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Технолошко индустриска развојна зона Штип како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

(1) Помош во висина од XXX % од износот на оправданите инвестициски трошоци која ќе биде исплатена во девет транши:

- **Прва транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2024 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата, само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2023 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра во МКД како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект:**
- **Втора транша во висина од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2025 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата, само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2024 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во МКД како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект, така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:**
- **Трета транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2026 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред датумот на исплатата, само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2025 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во МКД како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект, така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:**

Податоците претставуваат деловна тајна

- Четврта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2027 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2026 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:
- Петта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност. ќе се исплати најдоцна до 30.08.2028 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2027 година инвестирал дополнителна сума од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:
- Шестата транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2029 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2028 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:
- Седма транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2030 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2029 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:
- Осма транша во износ од XXX евро во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2031 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ на давателот дека до крајот на 2030 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра и
- Деветтата транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2032 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ на давателот дека до крајот на 2031 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра.

(2) Помош за создавање на нови работни места од страна на корисникот за инвестицискиот проект. за бројот на вработени со договор за вработување. Давателот се обврзува дека ќе обезбеди на корисникот државна помош за новите вработувања за инвестицискиот проект создаден од корисникот до датумот на завршување на проектот. со основна месечна бруто плата од најмалку XXX евра во 2023 година. Грантот изнесува XXX по еден вработен.

(3) Помош во висина од XXX% од износот на оправданите инвестициски трошоци, кои треба да ги плати давателот во девет транши како што е предвидено во Деловниот план под посебни услови:

- Прва транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2024 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2024 година дека до крајот на 2023 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2023 година да не е намален за повеќе од XXX % во однос на просекот од претходната година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2023 година во споредба со претходната година;
- Втора транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2025 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2025 година дека до крајот на 2024 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2024 година да не е намален за повеќе од XXX% во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2022 и 2023 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2024 година од најмалку XXX% во споредба со просечните приходи од работењето во 2022 и 2023 година;
- Трета транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2026 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2026 година дека до крајот на 2025 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2025 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2022, 2023 и 2024 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2025 година од најмалку XXX% во споредба со просечните приходи од работењето во 2022, 2023 и 2024 година;
- Четврта транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2027 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2027 година дека до крајот на 2026 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2026 година да не е намален за повеќе од XXX% во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2023, 2024 и 2025 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2026 година од најмалку XXX% во споредба со просечните приходи од работењето во 2023, 2024 и 2025 година;
- Петта транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2028 година, само под услов корисникот да достави доказ до давателот до 30.06.2028 година дека до крајот на 2027 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2027 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2024, 2025 и 2026 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2027 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2024, 2025 и 2026 година;
- Шеста транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2029 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2029 година дека до крајот на 2028 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2028 година да не е намален за повеќе од XXX% во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2025, 2026 и 2027 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2028 година од најмалку XXX% во споредба со просечните приходи од работењето во 2025, 2026 и 2027 година;

- Седма транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2030 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2030 година дека до крајот на 2029 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2029 година да не е намален за повеќе XXX% во споредба со просечниот број на вработени во 2026, 2027 и 2028 година и да има зголемени приходи од работењето од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2026, 2027 и 2028 година;
- Осма транша во износ од XXX евра ќе се исплатат најдоцна до 30.08.2031 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2031 година дека до крајот од 2030 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2030 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2027, 2028 и 2029 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2030 година од најмалку XXX% во споредба со просечните приходи од работењето во 2027, 2028 и 2029 година и
- Деветта транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2032 година само под услов корисникот да достави доказ до давателот до 30.06.2032 година дека до крајот на 2031 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2031 година да не е намален за повеќе од XXX% во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2028, 2029 и 2030 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2031 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2028, 2029 и 2030 година.

претставуваат **државна помош** во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила и претставуваат **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.**

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект во Зоната, да вработи најмалку XXX вработени до датумот на завршување на проектот (датумот кој е 10 години од датумот на почетокот или претходен датум на кој корисникот на помошта писмено ќе го извести давателот на помошта дека го реализирал инвестицискиот проект согласно член 12.5 од Предлог договорот).

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестициски проект. Доколку корисникот не успее да го одржи своето работење, ќе го врати целокупниот износ на примена државна помош со вклучена каматна стапка пресметана согласно македонските закони и прописи.

Корисникот на државна помош се обврзува дека ќе ги одржи пополнети вкупниот број на работните места за кои примил државна помош во период од 5 години сметано од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Предлог договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Доколку корисникот не успее да ја одржи инвестицијата, должен е да го врати износот на државната помош добиена според Предлог договорот пропорционално на вредноста на инвестицијата што не се одржува.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош (дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош) е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување, во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, достави Известување за планирано доделување на помош како и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисникот на технолошко-индустриската развојна во ТИРЗ Штип, МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје бр. 10-16 од 01.02.2023 година (во натамошниот текст: известувања) со Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: Предлог договор). Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр.02-228/9 од 26.01.2023 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Писмо за намери со бр.13-195/1 од 20.02.2023 година. Деловен план со бр.13-195/2 од 20.01.2023 година и Програмата за обука со бр 13-195/3 од 20.01.2023 година.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оцена на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 28.10.2022 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања како и Предлог договорот и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е: Владата на Република Северна Македонија, претставувана и застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони:**
- **Корисник на државната помош е:** МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса „Орце Николов... бр.98 Скопје-Центар . Република Северна Македонија:
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: Предлог договор). Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 02-228/9 од 26.01.2023 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин четирите следни критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

Оттука, при испитување на мерките содржани во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

Мерката(1) – Помош во висина од XXX % од износот на оправданите инвестициски трошоци која ќе биде исплатена во девет транши:

- Прва транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2024 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата, само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2023 година има инвестирано износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект;
- Втора транша во висина од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2025 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата, само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2024 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра во МКД како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект, така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра;
- Трета транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2026 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред датумот на исплатата, само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2025 година инвестирал дополнителен износ од најмалку XXX евра во МКД како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект, така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра;
- Четврта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2027 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2026 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект, така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра;
- Петта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност, ќе се исплати најдоцна до 30.08.2028 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплатата само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2027 година инвестирал дополнителна сума од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект, така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра;

- Шеста транша во износ од XXX евро во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2029 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2028 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:
- Седма транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2030 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ до давателот дека до крајот на 2029 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра:
- Осма транша во износ од XXX евро во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2031 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ на давателот дека до крајот на 2030 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра и
- Деветта транша во износ од XXX евра во денарска противвредност ќе се исплати најдоцна до 30.08.2032 година за поднесено барање најдоцна 60 дена пред денот на исплата. само под услов корисникот да достави доказ на давателот дека до крајот на 2031 година има инвестирано дополнителен износ од најмалку XXX евра како оправдани инвестициски трошоци за реализација на инвестицискиот проект. така што вкупниот износ на оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект изнесува најмалку XXX евра. претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје:

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар –производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит:

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие –МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје при производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови:

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Доколку МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје инвестира износи различни од износите пропишани во ставот 4.2 од Предлог договорот, државната помош за секоја трансха ќе изнесува **XXX %** од остварените оправдани инвестициски трошоци. Доколку државната помош за која било од трансхите од став 4.2 ќе изнесува повеќе од **XXX** евра корисникот на државната помош може да поднесе барање за исплата на трансхата од став 4.2 во износ од **XXX %** од остварените оправдани инвестициски трошоци, над износ од **XXX** евра, а давателот на државната помош ќе ја реализира исплатата над **XXX** евра доколку има расположливи буџетски средства за таа намена. Доколку се исполнети условите, а нема буџетски средства за таа намена, исплатата за разликата над износот од **XXX** евра се префрла во наредната календарска година.

Државната помош ќе се исплати на МАГНА МЕКАТРОНИКС откако ќе поднесе барање за исплата со детални и целосни годишни извештаи со кои се докажува износот на оправдани инвестициски трошоци и изјава заверена на нотар, со која се потврдува дека приложената документација и податоци вклучени во барањето за исплата на државната помош се точни, вистинити и веродостојни.

Давателот на државна помош ќе додели државна помош на корисникот на државната помош под услов ако корисникот на државната помош инвестира износ од најмалку **XXX евра** како оправдан инвестициски трошок до датумот на завршување на инвестицијата.

Мерката(2) - Помош за создавање на нови работни места од страна на корисникот за инвестицискиот проект, за бројот на вработени со договор за вработување - Давателот се обврзува дека ќе обезбеди на корисникот државна помош за новите вработувања за инвестицискиот проект создаден од корисникот до датумот на завршување на проектот, со основна месечна бруто плата од најмалку XXX евра во 2023 година. Грантот, кој изнесува XXX евра по еден вработен претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје:

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Скопје. поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови претпријатието – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит:

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје при производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови:

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Давателот на државната помош ќе ја исплати државната помош за нови вработувања за инвестицискиот проект до датумот на завршување на инвестицискиот проект, со основна месечна бруто плата од најмалку **XXX** евра во 2023 година. Кумулативниот услов за исплата на помош е нивото и стапката на раст на основните месечни бруто плати да бидат еднакви или да ја надминат динамиката на раст предвидена во Деловниот план за сите позиции по нивона плата до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Грантот по еден вработен изнесува **XXX** евра.

Државната помош за нови вработувања ќе се исплаќа во годишни транши најдоцна до 31 март секоја година, под услов корисникот на помошта да достави докази за сите важечки и ефективни договори за вработување, не подоцна од 31 јануари, заедно со документите кои го докажуваат: вкупниот број на вработени, висината на основната месечна бруто плата во 2023 година по вработен месечно, износот на исплатената основна месечна бруто плата во последната година и во годината пред последната година по работно место месечно за вкупниот број на вработени, доказ за исплатени месечни плати, дополнет со изјава од нотар со која се потврдува валидноста и веродостојноста на сите придружни документи со барањето за исплата. Доколку барањето за плаќање не е комплетно со придружните документи, давателот на државната помош ќе го извести корисникот на државната помош да ги комплетира документите.

Државната помош наведена во член 5 од Договорот за доделување на државна помош ќе се исплати на корисникот на државната помош само ако корисникот на помошта ги има комплетирано барањата за исплата.

Корисникот на државната помош, согласно член 8.1 од Предлог договорот се обврзува дека ќе создаде најмалку **XXX** работни места. Доколку не се задржи бројот на вработени согласно став 8.2 корисникот на помошта ќе го извести давателот на помошта во рок од 15 дена и на корисникот на помошта ќе му се даде рок од 60 дена од датумот кога бројот паднал под бројот за кој ја има добиено државната помош според член 5. да го врати бројот на вработени. Доколку по истекот на овој период не е пополнето слободното работно место, корисникот на помошта ќе го врати соодветниот дел од државната помош добиена според член 5 што одговара на празното работно место и на периодот за кој работното место е празно.

(4) Мерката(3) – Помош во висина од XXX% од износот на оправданите инвестициски трошоци, кои треба да ги плати давателот во девет транши како што е предвидено во Деловниот план под посебни услови:

- Пва транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2024 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2024 година дека до крајот на 2023 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2023 година да не е намален за повеќе од XXX % во однос на просекот од претходната година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2023 година во споредба со претходната година;
- Втора транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2025 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2025 година дека до крајот на 2024 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2024 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2022 и 2023 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2024 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2022 и 2023 година;
- Трета транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2026 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2026 година дека до крајот на 2025 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2025 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2022, 2023 и 2024 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2025 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2022, 2023 и 2024 година;
- Четврта транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2027 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2027 година дека до крајот на 2026 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2026 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2023, 2024 и 2025 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2026 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2023, 2024 и 2025 година;
- Петта транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2028 година, само под услов корисникот да достави доказ до давателот до 30.06.2028 година дека до крајот на 2027 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2027 година да не е намален за повеќе од XXX % во

споредба со просечниот годишен број на вработени во 2024. 2025 и 2026 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2027 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2024. 2025 и 2026 година:

- Шеста транша во износ од XXX евро ќе се исплати најдоцна до 30.08.2029 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2029 година дека до крајот на 2028 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2028 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени 2025. 2026 и 2027 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2028 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2025. 2026 и 2027 година:
- Седма транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2030 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2030 година дека до крајот на 2029 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2029 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот број на вработени во 2026. 2027 и 2028 година и да има зголемени приходи од работењето во 2029 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи во 2026. 2027 и 2028 година:
- Осма транша во износ од XXX евро ќе се исплатат најдоцна до 30.08.2031 година, само под услов корисникот да обезбеди докази на давателот до 30.06.2031 година дека до крајот од 2030 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци од најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2030 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2027. 2028 и 2029 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2030 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2027. 2028 и 2029 година и
- Деветта транша во износ од XXX евра ќе се исплати најдоцна до 30.08.2032 година, само под услов корисникот да достави доказ до давателот до 30.06.2032 година дека до крајот на 2031 година инвестирал вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци на најмалку XXX евра, просечниот број на вработени во 2031 година да не е намален за повеќе од XXX % во споредба со просечниот годишен број на вработени во 2028. 2029 и 2030 година и да остварил пораст на приходите од работењето во 2031 година од најмалку XXX % во споредба со просечните приходи од работењето во 2028. 2029 и 2030 година. претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје:

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови

претпријатието МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит:

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје при производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови:

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот на кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Доколку корисникот на државната помош инвестира износи различни од износите пропишани во траншите од став 6.1, државната помош за секоја транша ќе изнесува **XXX** % од остварените оправдани инвестициски трошоци. Кога државната помош за која било од траншите во став 6.1 изнесува повеќе од **XXX** евра, корисникот на помошта може да поднесе барање за исплата на траншите од став 6.1 во износ од **XXX** % од остварените оправдани инвестициски трошоци над износот од **XXX** евра, а давателот на помошта ќе ја реализира исплатата над **XXX** евра доколку има расположливи буџетски средства за таа намена. Доколку се исполнети условите, а нема буџетски средства за таа намена, исплатата за разликата над износот од **XXX** евра се префрла во наредната календарска година.

Државната помош наведена во член 6 ќе се исплати на МАГНА МЕКАТРОНИКС откако ќе поднесе барање за исплата со детални и целосни годишни извештаи со кои се докажува износот на оправдани инвестициски трошоци и изјава заверена на нотар со која се потврдува дека приложената документација и податоци вклучени во барањето за исплата на државната помош се точни, вистинити и веродостојни.

Износот на оправданите инвестициски трошоци ќе се пресметува врз основа на официјални документи (нарачка за набавка, фактури, царински документи, банкарски изводи.....)

Корисникот на државната помош ќе ја одржи инвестицијата односно средствата (постројки, згради, опрема) во период од најмалку 5 години од датумот на завршување на инвестициски проект. Доколку корисникот на помошта не успее да ја одржи инвестицијата, според Предлог договорот обврзан е да го врати целокупниот износ на примена државна помош. МАГНА МЕКАТРОНИКС СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ќе финансира **XXX** % од оправданите инвестициски трошоци за вториот инвестициски проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош.

Мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период до 10 години по годината во која е издадено Решението за започнување со работа, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;
2. Ослободување од плаќање на данок на личен доход по основ на исплатени плати на вработените за период од 10 години почнувајќи од почетокот на дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот започнува да ја исплаќа платата, без оглед на бројот на вработени кај корисникот, под условите утврдени во Законот за ТИРЗ;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увоз на добра во Зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, т.е. да не се наменети за крајна потрошувачка;
4. Царински ослободувања и олеснувања согласно член 6 од Законот за ТИРЗ;
5. Ослободување на закупецот на земјиштето во зоната од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште;
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како безбедносен инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката за време на вршењето на дејност во Зоната, согласно член 6 од Законот за ТИРЗ и
7. Помош за одобрени трошоци за обука на вработени остварени согласно Програмата за обука, под условите предвидени во член 6-а од Законот за ТИРЗ во износ од 25% од оправданите трошоци за посебна обука и 50% од оправданите трошоци за општа обука

претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошки индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобри Законот за технолошки индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Давателот на државната помош во Предлог договорот јасно ги утврдил правилата за кумулација на помошта и истите се во согласност со правилата за кумулација дефинирани во член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, врз основа на која уредба се доделува државната помош наведена во Решението.

Секоја помош предвидена со Предлог договорот ќе се доделува само доколку корисникот достави комплетна документација согласно Договорот со која се докажува дека се исполнети договорените услови.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на Решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Навмовски